

Скопје, 15 март 2010

**Амбасадор Ерван Фуере**

Делегација на ЕУ во Република Македонија  
Мито Хаџивасилев Јасмин 52в  
1000 Скопје, Република Македонија

***По повод: 10-тата годишнина од отворањето на Делегацијата на ЕУ во Македонија и 5-тата средба со претставници на НВО во државата***

Ваша Екселенцијо амбасадор Фуере,

Од името на Бугарскиот културен клуб – Скопје (БККС), би сакал да ја искажам искрената благодарност за Вашата покана за официјален коктел, одржан на 10 март, по повод 10-годишнината од создавањето на делегацијата на ЕУ во нашата држава и во врска со 5-тото традиционално собирање на организации од невладиниот сектор.

За жал, поради недоразбирање (употреба на стара адреса на електронска пошта за поканата) и редица неодложни ангажмани, ние не можевме лично да присуствуваме на средбата. Во секој случај, ние високо го оценуваме гестот и вниманието кон нашата дејност, што исто така е признание за нашата млада невладина организација, која ќе ја одбележи својата 2-ра годишнина на 4 мај 2010.

Како што знаете, БККС вклучува граѓани на Република Македонија, кои ги зачувале своите бугарски корени низ вековите, и се гордеат со богатото културно наследство на нивните бугарски предци од македонските земји. БККС работи усилено, за да постигне напредок во демократијата и превласт на законот во македонското општество, и за охрабрување на добрососедски односи со Република Бугарија врз основа на нашата заедничка историја, и потребата од стабилен економски просперитет и подобар квалитет на живот на Балканскиот полуостров, и на територијата на обединета Европа.

Ние силно веруваме во мултикултурната концепција за развој на Република Македонија и сме ги посветиле нашите напори за исполнување на политичките критериуми од Копенхаген за членство во ЕУ и стандардите на Советот на Европа. Во тој контекст, ние повикуваме да се почитуваат човековите права и следиме од близу редица случаи на нарушувања на правата на човекот, кои ги засегаат македонските бугари (на пример, случаите со г-ѓа Спаска Митрова и г-н Мирослав Ризински, кој е член на нашиот Управен одбор).

Освен тоа, ние работиме за отстранување на говорот на омразата и непријателството кон бугарскиот народ, кои се среќаваат често во општествениот живот, медиуми, учебници и научни изданија во Република Македонија, како и погрешното и навредливо толкување и грубите фалсификати на нашата историја, кои всадуваат предрасуди и непријателство.

Поради овие причини, ние се потпираме на многу потесна соработка со Вас и делегацијата на ЕС во Република Македонија. За понатамошна кореспонденција, Ве молиме користете ја нашата е-mail адреса: [contact@bkks.org](mailto:contact@bkks.org).

Со почит,

**Лазар Младенов**

Претседател на Бугарскиот културен клуб - Скопје